

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 236 став (11) од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.96/18) и член 47 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (“Службен весник на Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), УП1 бр. 11-95/17 од 11.01.2019 година, на Друштво за производство, промет и услуги ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИГОРИВА И ГОРИВА
ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), на Друштво за производство, промет и услуги ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ Скопје, издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија со Одлука бр. 02-400/1 од 11.02.2009 година, изменета со Одлука УП1 бр.11-95/17 од 21.07.2017 со евидентен број “НД - 12.03.1/09.2/17” (Службен весник на Република Македонија бр. 19/09 и 99/17), се продолжува по барање на носителот, за таа цел во Прилог 1:
 - точка 4 се менува и гласи:
“**Датум на продолжување на лиценцата:** 11 февруари 2019 година”
 - точка 5 се менува и гласи:
– “**Датум до кога важи лиценцата:** 11 февруари 2029 година”
 - Точка 6 се менува и гласи:
“**Евидентен број на издадената лиценца:** НД - 12.03.1/09.2/17.3/19”
2. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

О б р а з л о ж е н и е

Друштвото за производство, промет и услуги ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст: Барателот), на 16.02.2018 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), врз основа на член 47 став (1) од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (во натамошниот текст: Правилникот), поднесе Барање за отпочнување на постапка за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), заведено под архивски број 11-364/1 на 16.02.2018 година. Регулаторната комисија за енергетика на 20.12.2018 година донесе Заклучок за отпочнување на постапка за продолжување на лиценцата со кој утврди кои одредби од Правилникот ќе се применуваат и потребната документација која што треба да биде доставена во постапката за продолжување на лиценцата на Друштво за производство, промет и услуги ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ Скопје.

Друштво за производство, промет и услуги ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ Скопје, постапи по Заклучокот и на 11.01.2019 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Барање за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ) со дел од побараната документација. Барањето го комплетираше со доставување на целокупната побарана документација на 24.01.2019 година.

Барањето е поднесено бидејќи изминува периодот од 10 години за кој што е издадена лиценцата.

За вршење на енергетската дејност, како и досега, ќе се користат 2 резервоарски капацитети од по 150 m³ кои што се наоѓаат во склоп на комплексот Железара, запишани на Имотен лист бр.5272 за КО Гази Баба.

По доставувањето на потребната документација од страна на Барателот, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека Барањето нема формални недостатоци, по што согласно член 20 од Правилникот, донесе Заклучок УП1 бр.11-95/11 од 25.01.2019 година, со кој се задолжува Барателот да ја продолжи постапката и да постапи согласно член 20, 21, 22 и 23 од Правилникот.

Барателот постапувајќи по Заклучокот, го изготви и по одобрувањето од Регулаторната комисија за енергетика го објави текстот на Известувањето на неговото Барање во дневните весници „Слободен печат“ и „Коха“ на 30.01.2019 година. Во предвидениот рок од објавата на известувањето не беа доставени мислења и предлози од заинтересираните физички и правни лица.

Согласно член 34 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика, одржа подготвителна седница на ден 8 февруари 2019 година.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 236 став (11) од Законот за енергетика и член 47 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика, на ден 11 февруари 2019 година одржа седница и донесе Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - со течен нафтен гас (ТНГ).

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 11-95/17
11 февруари 2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски